



Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

**ПОВИК
за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата**

Врз основа на обновената Повелба за високо образование за периодот 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027) и доставената апликација за учество во Програмата за мобилност,

УКЛО објавува

**ПОВИК
за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA131: Индивидуална мобилност за учење, Високо образование
Мобилност на ВОИ во програмски земји**

**Академска 2021/2022
(летен семестар)**

- мобилност на студенти за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадри за настава (STA)
- мобилност на кадри за обука (STT)

Времетраење на мобилноста

1. За студенти: семестар (студентите може да реализираат мобилност од збирно 12 месеци по циклус)
2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

За 2021/2022, мобилноста на студентите и кадрите треба да се планира само за летниот семестар на академската година.

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерските институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

- редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
- академски и други кадри во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат за мобилност врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции ([листа на потпишани интер-институционални договори](#)).

Потребни документи за пријавување на студенти

- Пополнет формулар за пријавување ([Student Application Form](#))
- Потврда за редовен студент
- Уверение за положени испити
- CV ([Europass формат](#))
- Мотивациско писмо
- Документ/потврда за познавање англиски или јазикот на институцијата каде што ќе се реализира мобилноста
- Договор за студирање ([Learning Agreement for studies](#)) во којшто се утврдува студиската програма, периодот на реализација, потпишан од страна на студентот, на факултетскиот координатор и институционалниот координатор на матичната институција и од страна на партнерскиот универзитет (најмалку 20 ЕКТС) / Договор за стажирање ([Learning Agreement for Traineeship](#))

Потребни документи за пријавување на кадри

- Пополнет формулар за пријавување ([Staff Application Form](#))
- Потврда за редовен работен однос
- CV ([Europass формат](#))
- Договор за мобилност за наставен ангажман ([Staff Mobility Agreement for Teaching](#)) – потпишан од страна на кандидатот, факултетскиот и институционалниот Е+ координатор и одобрен и потпишан од страна на институцијата партнер / Договор за мобилност на кадри за обука ([Staff Mobility Agreement for Training](#)) – потпишан од страна на кандидатот, факултетскиот и институционалниот Е+ координатор и одобрен и потпишан од страна на институцијата партнер

Сите документи се достапни на web страницата на УКЛО (www.uklo.edu.mk) во рубриката Меѓународна соработка / ERASMUS +.

Првичната селекција / рангирање на кандидатите ја прави факултетот врз основа на академскиот успех, познавањето странски јазик и мотивацијата за учество во Програмата. При одлучувањето за академскиот кадар, предност треба да имаат кандидатите коишто аплицираат за првпат и досега не користеле Е+ стипендија.

Кандидатите ја поднесуваат апликацијата (**исклучиво за мобилност во текот на летниот семестар на академската 2021/2022**) до Е+ координаторот на матичниот факултет ([листа на Е+ координатори](#)), најдоцна до **5 октомври 2021**, додека краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот на УКЛО е **10 октомври 2021**.

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола